

Друштво за трговија и услуги
ЛИРЕКС СКОПЈЕ ДООЕЛ

Бр. 0307-28/22
26.07.2022 год.
СКОПЈЕ

Архивски знак.	0507
Рок на чување.	5 години
20 год.	Датум:



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT

Оперативно-техничка агенција

Agjencia teknike-operative

Бр./Nr. 05-290/9

22.07.2022 год./viti

СКОПЈЕ- SHKUP

Република Северна Македонија
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

Republika e Maqedonisë së Veriut
AGJENCIA-TEKNIKE OPERATIVE



Republic of North Macedonia
OPERATIONAL-TECHNICAL AGENCY

ДОГОВОР

за јавна набавка на

Дел 1 – Софтверски лиценци согласно техничката спецификација за Дел 1

Склучен помеѓу:

1. Оперативно-техничката агенција Скопје, со седиште на ул. „Орце Николов“ број 48, поштенски факс 236, 1000 Скопје, ЕДБ: МК 4080018576757, ЕМБС: 7309279, претставувана од директорот Зоран Ангеловски (во понатамошниот текст: Договорен орган), и
2. Друштво за трговија и услуги ЛИРЕКС СКОПЈЕ ДООЕЛ, со седиште на бул. “ВМРО” бр.3-8/2 Скопје-Центар, 1000 Скопје, ЕДБ: 4030008034517, ЕМБС: 6371337, претставувано од управителот Ангел Тончев Иванов (во понатамошниот текст: Носител на набавката).

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е набавка и испорака на софтверски лиценци од Дел 1–Софтверски лиценци согласно описот во техничката спецификација за Дел 1 која е составен дел на тендерската документација со арх.бр 05-290/2 од 30.05.2022 година, по спроведената поедноставена отворена постапка со објавување на оглас број 09156/2022, во сè според прифатената понуда на носителот на набавката од страна на договорниот орган доставена преку ЕСЈН на ден 13.06.2022 година.

Составен дел на овој договор е:

- Тендерската документација со арх.бр.05-290/2 од 30.05.2022 година;
- Понудата на понудувачот доставена преку ЕСЈН на ден 13.06.2022 година во 11:39 часот;
- Одлуката за избор на најповолна понуда со арх.бр. 05-290/7 од 01.07.2022 година.

II. ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Јазик на договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик, со исклучок на описот на лиценците во Дел 1 во техничката спецификација кој е составен дел на овој Договор, делумно е напишан и на англиски јазик. Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

III. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Единечната цена за предметот на набавката е фиксна и непроменлива со вкalkулирани трошоци што ги има носителот на набавката до негова испорака на локацијата посочена од договорниот орган.

Вкупната вредност на договорот за набавка на софтверски лиценци од Дел 1 согласно описот во техничката спецификација изнесува 820.902,00 денари без пресметан ДДВ.

Данокот на додадена вредност пресметан на износот од став 2 на овој член изнесува 109.295,00 денари.

Вкупната вредност на договорот со пресметан ДДВ изнесува 930.197,00 денари.

IV. РОК И НАЧИН НА ИСПОРАКА

Член 4



Република Северна Македонија
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

Republika e Maqedonisë së Veriut
AGJENCIA-TEKNIKE OPERATIVE



Republic of North Macedonia
OPERATIONAL-TECHNICAL AGENCY

Носителот на набавката е должен набавката да ја извршува согласно барањата наведени во техничката спецификација.

Носителот на набавката се обврзува да врши испорака на предметот на набавката врз основа на писмено барање, потпишано од одговорното лице на договорниот орган, испратено по пошта на официјалната адреса и скенирано по пат на e-mail адреса на лицата назначени како контакти за реализација на договорот наведени во Прилог бр.1.

Член 5

Рокот на испорака на лиценците-предмет на договорот изнесува најмногу 15 (петнаесет) дена сметано од денот на доставување на барање од договорниот орган.

Член 6

Носителот на набавката ќе го испорача предметот на набавката на точната локација утврдена од страна на договорниот орган.

Член 7

За испорачаната стока од членот 1 на овој Договор, претставниците на двете договорни страни ќе потпишат записник за примопредавање, со која договорниот орган потврдува дека е извршен прием на предметот на договорот заедно со сета потребна техничка документација и гаранциски листови кои задолжително треба да бидат составен дел на фактурата.

Договорниот орган го потврдува приемот на предметот на договорот во присуство на претставник на носителот на набавката со потпишување на записник за примопредавање, со што е извршено нејзино примопредавање.

V. НАДОМЕСТ НА ШТЕТА

Член 8

Во случај на доцнење со испораката од страна на носителот на набавката, неисполнување или неуредно исполнување на договорните обврски, Договорниот орган има право на надомест на штета и договорна казна-пенали.

За секој ден задоцнување во однос на рокот на испорака на предметот на набавката, неисполнување или неуредно исполнување на договорните обврски, носителот на набавката се обврзува да плаќа казнени пенали во висина од 0,1% дневно од вкупната вредност на Договорот, сметано од првиот ден на доцнење. Вкупниот износ на казнените пенали не може да премине 10% од вкупната вредност на Договорот.

Доколку до доцнење дојде по вина на Договорниот орган, надомест на штета нема да се применува.

VI. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 9

Носителот на набавката може да пристапи кон фактурирање на предметот на набавката по извршена испорака на предметот на набавката, што се потврдува со записник за примопредавање потпишан од претставници од двете договорни кој задолжително треба да бидат составен дел на фактурата, како доказ дека предметот на овој договор е во целост испорачан согласно со техничката спецификација и тендерската документација.

Носителот на набавката, фактурата, поткрепена со примерок од записникот за примопредавање ја доставува до Централната писарница на договорниот орган на следната адреса: Оперативно-техничка агенција, ул. „Орце Николов“ бр.48, 1000 Скопје.



Република Северна Македонија
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

Republika e Maqedonisë së Veriut
AGJENCIA-TEKNIKE OPERATIVE



Republic of North Macedonia
OPERATIONAL-TECHNICAL AGENCY

Договорниот орган ќе изврши плаќање на фактурата за извршената работа во рок од 30 (триесет) дена од приемот на фактурата во неговата архива. Во случај на доцнење со плаќање, Носителот на набавката има право да пресмета законска камата согласно со Законот за облигационите односи (ЗОО).

Во случај кога износот во фактурата отстапува од цената согласно овој Договор, или во случај да недостасува пропратните задолжителни елементи во прилог на фактурата, договорниот орган има право да ја/ги врати фактурата/фактурите на ревизија и исправка. Носителот на набавката нема право да наплати камата како резултат на доцнење кое што произлегува од оваа причина.

VII. ПРАВА И ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 10

Носителот на набавката е должен своите обврски да ги извршува стручно и квалитетно согласно понудата, тендерската документација, упатствата и роковите доставени од страна на договорниот орган.

Носителот на набавката е должен во рамките на извршувањето на своите обврски блиску да соработува со вработените кај договорниот орган кои ќе бидат задолжени за реализација на предметната набавка.

Член 11

Носителот на набавката се обврзува:

- да го испорача предметот на договорот, одговорно, квалитетно и навремено во сè според одредбите од овој договор,
- предметот на договорот да го испорача во рок од 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на доставување на барање од договорниот орган за потребата од испорака на соодветните лиценци,
- предметот што ќе го испорача да биде од производителот и техничките карактеристики од понудата на носителот на набавката која е составен дел на договорот,
- сите евентуални дефекти на предметот на договорот да ги отстрани без надоместок на локацијата на корисникот доколку за тоа има потреба и тоа во рок од најмногу 8 (осум) дена, од денот на укажувањето од страна на договорниот орган,
- во случај на дефект на предметот на договорот доколку во рок од најмногу 8 (осум) дена не го отстрани дефектот, носителот на набавката се обврзува да испорача ист таков вид на стока на договорниот орган и
- да обезбеди техничка поддршка и пријава на дефект во работни денови на локација во Скопје.

VIII. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 12

Договорниот орган е должен да определи лице кое ќе биде задолжено за реализација на договорот и кое ќе изврши прием на предметот на набавката и за тоа писмено да го извести носителот на набавката.

Договорниот орган е должен да изврши рекламација на стоката или на делови од неа доколку не ги задоволуваат наведените карактеристики и утврдениот квалитет и за истото писмено да го извести носителот на набавката.



Република Северна Македонија
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

Republika e Maqedonisë së Veriut
AGJENCIA-TEKNIKE OPERATIVE



Republic of North Macedonia
OPERATIONAL-TECHNICAL AGENCY

Х. ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 13

Во случај на доцнење со извршување на предметот на набавката, непочитување на обврската за извршување на предметот на набавката или за ненавремено, непрофесионално извршување на предметот на набавката, Носителот на набавката ќе му плати на Договорниот орган договорна казна во висина од 0,1% од вкупната вредност на договорот, за секој час/ден задоцнување, но не повеќе од 5% од вредноста на договорот.

Утврдениот износ на договорна казна поради задоцнување, договорниот орган ќе го засмета и одбие при исплата на износ од фактура на носителот на набавката доставена за исплата. Во случај на став 1 од овој член, Носителот на набавката е должен да му ја надомести штетата на Договорниот орган. Доколку Носителот на набавката не ги изврши обврските совесно и навремено, Договорниот орган ќе пристапи кон раскинување на договорот и нема обврска за финансиски надомест за сработеното.

Х. КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ И ОБВРСКА ЗА ЗАШТИТА НА ДОВЕРЛИВОСТА

Член 14

Двете договорни страни се обврзуваат дека, на датумот на влегување во сила на договорот, нејзините директори, службеници или вработени, нè понудиле, ветиле, дале овластување, побарале или прифатиле каква било непотребна парична или оствариле друга предност од каков било вид (или имплицирале дека ќе направат или би можеле да сторат такво нешто во кое било време во иднина) на кој било начин поврзан со овој Договор и дека презеле разумни мерки за да спречат нивни подизведувачи, од нив ангажирани лица или кои било трети страни, кои се под нивно влијание, да го сторат тоа.

Член 15

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој договор и потврдуваат дека нивните вработени, раководители или било кои нивни посредници немаат дадено, ветено или прифатено било каква парична исплата или друг вид на услуга или незаконска добивка или корист во врска со преговарањето/склучувањето на овој договор, ниту тоа ќе го сторат во иднина.

Член 16

Договорните страни се согласни дека, во секое време во врска со текот на Договорот и потоа, ќе се придржуваат и дека ќе преземаат разумни мерки за да бидат сигурни дека нивните подизведувачи, од нив ангажирани лица или трети страни, кои се под нивно влијание, дека ќе бидат во согласност со следниве одредби:

1) Договорните страни ќе го забранат следното однесување во секое време и во која било форма, со државни и јавни службеници на меѓународно, национално или локално ниво, политичка партија, партиски службеници, кандидати за јавна функција или директорска позиција, лице со функција или вработен во некоја од Договорните страни, без разлика дали во ова однесување се вклучени директно или индиректно, вклучително и преку трети лица, и тоа:

- Поткуп е понуда, ветување, давање, одобрување или прифаќање на било каква непотребна парична или друга предност, од или за кое било од лицата наведени погоре или за кој било друг, со цел да се добие или задржи деловна активност или друга несоодветна предност, во врска со доделување на договор за набавка, регулаторни дозволи, оданочување, царина, судска и законодавна постапка. Поткупот често вклучува:



Република Северна Македонија
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

1) враќан
на дел од

Republika e Maqedonisë së Veriut
AGJENCIA-TEKNIKE OPERATIVE



Republic of North Macedonia
OPERATIONAL-TECHNICAL AGENCY

исплатеното од склучен договор, на владини или партиски службеници или вработени во другата договорна страна, нивни блиски роднини, пријатели или деловни партнери или

2) користење посредници, како што се агент, подизведуваче, консултанти или трети страни, за канализирање на исплати на владини или партиски службеници или на вработени во другата договорна страна, нивни роднини, пријатели или деловни партнери.

- Изнуда или барање нешто од интерес што се смета за барање мито, без разлика дали е поврзано или не со закана и ако барањето се одбие. Секоја страна ќе се спротивстави на било каков обид за изнуда или барање мито и се охрабрува да ги пријави ваквите обиди преку достапни формални или неформални механизми за известување, освен за таквото известување не се смета дека е контрапродуктивно на околностите.
 - Тргување со влијание кое преставува нудење или барање да се оствари незаслужна предност, преку извршување неправилно, вистинско или претпоставено влијание, со цел да се добие од јавен службеник незаслужена предност за вистинскиот поттикнувач на делото или за кое било друго лице
 - Перење на приходите од коруптивните практики кое преставува прикривање или камуфлирање на недозволено потекло, извор, локација, располагање, движење или сопственост на имот, знаејќи дека таквиот имот е приход или кривично дело. „Корупција“ или „Коруптивни практики“ како што се користи во оваа клаузула за борба против корупцијата вклучува мито, изнуда или барање од интерес, тргување со влијание и перење на средствата од приходи од овие практики.
- 2) Во однос на трети страни, предмет на контрола или утврдување на влијание на една страна, вклучително и неограничувајќи се на агенти, консултанти за развој на деловни активности, преставници на продажба, царински агенти, општи консултанти, преговарачи, подизведувачи, франшери, адвокати, сметководители или слични посредници, постапувајќи во име на договорните страни во врска со маркетинг или продажба, договарање на договори, добивање на лиценци, дозволи или други овластувања или какви било други активности што имаат корист од страната или како подизведувачи во синџирот на снабдување, договорните страни не треба да ги упатуваат, ниту да се ангажираат, ниту дека ќе толерираат впуштање во било какво дело на корупција, да не ги користат како канал за каква било коруптивна пракса ангажирајќи ги само во оној степен што е соодветен за редовно водење на деловната активност на договорната страна и да не им плаќаат повеќе од соодветна награда за нивните легитимно извршени услуги.

Доколку Договорната страна како резултат на користењето на договорно обезбедена ревизија, доколку ја има, од сметководствените книги и финансиската евиденција на другата договорна страна или на друг начин донесе доказ дека втората страна учествувала во материјални или неколку повторени прекршувања на ставот (1), точките 1) и 2), таа соодветно ќе ја извести втората страна и ќе побара од таа страна да ги преземе потребните мерки за поправка во разумен рок и да ја информира за таквото дејство. Доколку втората страна не ги преземе неопходните мерки за поправка или ако таквите мерки за поправка не се можни таа може да се повика на одбрана со докажување дека во моментот кога се појавиле доказите за повреда, таа воспоставила соодветни антикорупциски превентивни мерки, како што е опишано во членот 10 од правилата за борба против корупцијата на Интернационалната стопанска комора до 2011 година, прилагодени на нејзините посебни околности и способни да откриваат корупција и да промовираат култура на интегритет во нејзината организација. Доколку не се преземат мерки за поправки или според случајот одбраната не се повикува ефективно на ефективно остранување на повредите, првата договорна страна може по своја дискреција да одбере да го суспендира или раскине договорот при што се подразбира дека за



Република Северна Македонија
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

Republika e Maqedonisë së Veriut
AGJENCIA-TEKNIKE OPERATIVE



Republic of North Macedonia
OPERATIONAL-TECHNICAL AGENCY

сите износи извршени до време на прекилот или раскинувањето на договорот ќе постојат како обврска за исплата колку што тоа го дозволуваат важечките закони и други позитивни прописи.

Секој субјект без разлика дали е арбитражен суд или друго тело за одлучување на спорови, кое донесува одлука во согласност со одредбите за решавање на спор произлезен од овој договор, ќе има овластување да ги утврди последиците од договорот од какво било наводно непочитување на оваа антикорупциска клаузула на интернационалната стопанска комора.

Член 17

Договорните страни се согласни дека овој Договор и сите услови, податоци и информации поврзани со овој Договор се сметаат за доверливи информации и деловна тајна.

Доверливите технички, финансиски и деловни информации во врска со овој Договор, се сите оние кои во форма на усно откривање и/или документи, спецификации или други податоци се разменети меѓу Договортните страни за целта на овој Договор, без разлика дали тие се прикажани во електронска или хартиена печатена форма и кои се во сопственост на страната која ги открива информациите (во понатамошниот текст "Доверливи информации и деловна тајна").

Страна која прима информации ќе: (а) ги чува доверливите информации и деловна тајна во тајност и ќе обезбеди пристап до такви информации само на оние вработени кои (i) имаат потреба да знаат (ii) имаат склучено договор за доверливост и кои се разумно квалификувани за заштита на доверливи или класифицирани информации и ќе забрани нивно неовластено откривање, и (б) нема да открива доверливи информации и деловна тајна добиени согласно овој договор на било која трета страна, без претходно писмено одобрение од страната сопственик на информациите. Обврската на Договорните страни да ги сочува како доверливи информации и деловна тајната како што е утврдено во овој Договор истекува пет (5) години по денот на објавување на специфичните доверливи информации и деловна тајна. Обврските за доверливост од овој договор ќе ги надминат роковите на траењето на овој Договор или било кое негово предвремено раскинување.

Овој договор се однесува на доверливи информации и деловна тајна кои се откриени помеѓу ефективниот датум на стапување на сила на Договорот и пет (5) години потоа.

Страната која ги примила доверливите информации и деловна тајна, ќе ги заштити откриените доверливи информации и деловна тајна со исто ниво на заштита каков што самата користи за да ги заштити своите доверливи информации и деловна тајна од слична природа, но во никој случај не помалку од разумен степен на грижа и заштита за спречување на неовластено користење, дистрибуирање, или објавување на доверливите информации и деловна тајна.

Овој Договор не наметнува никаква обврска за Страната која ги примила доверливите информации и деловна тајна во однос на доверливите информации и деловна тајна кои: (а) биле законски во нејзино владение пред тие да ги прими од Страната сопственик на информациите (б) се или стануваат предмет на јавно знаење без вина на Страната која ги примила информациите; (в) се објавени од Страната сопственик на информациите на трети лица без обврска за доверливост од третите лица; (г) се објавени по налог од страна на надлежен суд при што се дава соодветно писмено известување до Страната сопственик на информациите пред таквото обелоденување за да и се овозможи на таа страна да бара налог за ограничување или исклучување на таквото откривање, или (д) се откриени од Страната која ги примила информациите со претходна писмена согласност од Страната која е сопственик на информациите.

Секое прекршување или закана за прекршување на обврската за доверливост од несовесната договорна страна и дава право на другата страна да покрене соодветна судска постапка за



Република Северна Македонија
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

Republika e Maqedonisë së Veriut
AGJENCIA-TEKNIKE OPERATIVE



Republic of North Macedonia
OPERATIONAL-TECHNICAL AGENCY

надомест на предизвиканата штета.

Сите материјали кои содржат доверливи информации и деловна тајна по основ на овој Договор, вклучувајќи, но без ограничување, сите копии (електронски и хартиени), како и извадоци од било кој вид, ќе бидат вратени или уништени по истекот на важноста, предвременото раскинување на овој Договор или на писмено барање на страната што објавува податоци заедно со гаранција на комплетноста на вратените и/или уништените предмети/материјали.

XI. ВИША СИЛА

Член 18

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на обврските од овој договор заради виша сила.

Под виша сила се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови, епидемии, пандемии и сл.).

Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот.

Ако една од договорните страни е спречена да ги исполнува своите обврски заради виша сила, должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За времетраењето на вишата сила сите права и обврски од овој договор мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила.

По отстранувањето на вишата сила договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорот.

XII. СТАПУВАЊЕ ВО СИЛА, ВРЕМЕТРАЕЊЕ И УСЛОВИ ЗА РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 19

Договорот стапува на сила на денот на негово потпишување од страна на овластените потписници на двете договорни страни.

Договорот се склучува во времетраење од 1 (една) година сметано од денот на потпишувањето на договорот.

Член 20

Овој договор може да се раскине спогодбено со потпишување на писмена согласност на договорните страни.

Овој договор може да се раскине и еднострано од страна на договорниот орган поради непридржување или неисполнување на договорните обврски утврдени со овој договор, како и поради некавалитетно вршење на работите утврдени со Договорот.

Известувањето за раскинување на договорот задолжително се доставува во писмена форма.

Договорот се смета за раскинат со истекот на 30 (триесет) дена од приемот на известувањето за раскинување на договорот.

Доколку дојде до раскинување на договорот поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските на договорот од страна на носителот на набавката, покрај наплатата на договорната казна, носителот на набавката ќе биде одговорен за надомест на евентуалната штета што би ја предизвикал на



Република Северна Македонија
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

Republika e Maqedonisë së Veriut
AGJENCIA-TEKNIKE OPERATIVE



Republic of North Macedonia
OPERATIONAL-TECHNICAL AGENCY

договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

Член 21

Кога носителот на набавката нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, договорниот орган може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност на договорниот орган.

Ако носителот на набавката не ја исполнил својата обврска во рокот утврден во овој договор или не ја исполнил ниту во дополнителниот рок кој бил даден од договорниот орган, договорниот орган може да го раскине договорот.

XIII. ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНИ И ТЕХНИЧКИ НЕДОСТАТОЦИ

Член 22

Материјалниот или техничкиот недостаток постои ако предметот на набавката ги нема потребните својства за нивна редовна употреба и/или ги немаат својствата утврдени со тендерската документација.

Носителот на набавката се обврзува да изврши испорака на стоки со предвидените карактеристики согласно техничката спецификација. Носителот на набавката одговара за недостатоците на квалитетот на испорачените стоки.

Член 23

Договорниот орган има право извршените испораки да ги провери за да утврди дали постојат недостатоци и доколку по приемот на стоките се покаже дека истите имаат недостаток, договорниот орган е должен за тој недостаток веднаш да го извести носителот на набавката за да го отстрани недостатокот во утврдени рокови.

Доколку проверката се изврши во присуство на двете страни Договорниот орган е должен своите забелешки поради видливите недостатоци да му ги соопшти на Носителот на набавката веднаш.

Договорниот орган кој навремено и уредно го известил носителот на набавката за недостатокот може:

- да бара да го отстрани недостатокот веднаш, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на известувањето или

- да бара испорака на нов предмет доколку носителот на набавката не може да го отстрани недостатокот.

Член 24

Договорните страни се согласни дека доколку носителот на набавката не ги изврши обврските во рок и на начин утврден со овој договор, покрај правото на договорна казна и правото да го раскине договорот има право и да бара надомест на претрпената реална штета, поради тоа што бил лишен од користење на стоките од моментот на известувањето за отстранување на недостатокот до отстранување на недостатокот ако носителот на набавката при отстранувањето го пречекори утврдениот рок.

Договорниот орган има право на надомест на штета што ја претрпел поради тоа што бил лишен од користење на стоките од моментот на известувањето за отстранување на недостатокот до отстранување на недостатокот ако носителот на набавката при отстранувањето го пречекори рокот утврден во членот 23 од овој договор.

XIV. ПРАВА НА КОРИСТЕЊЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ



Република Северна Македонија
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

Republika e Maqedonisë së Veriut
AGJENCIA-TEKNIKE OPERATIVE



Republic of North Macedonia
OPERATIONAL-TECHNICAL AGENCY

Член 25

Со испораката на предметот на набавката правото на користење на софтверските лиценци му припаѓа на Договорниот орган.

Договорниот орган има не ексклузивно право да ги користи лиценците, предмет на овој Договор, на територијата на РС Македонија, за свои потреби, без право истите да ги продава, закупува, позајмува, доделува или на било кој друг начин да ги пренесува на трети лица.

Член 26

Софтверските лиценци кои се предмет на овој Договор ќе овозможуваат користење на соодветни софтверски решенија за кои се наменети, со можност за поддршка, преземање и инсталација на верзии и дефиниции од производителот на истите, во времетраење на овој Договор.

Член 27

Авторските и останатите права од интелектуална сопственост на софтверските решенија за кои се наменети софтверските лиценци – предмет на овој Договор остануваат сопственост на нивниот производител.

XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 28

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување анекс на договорот.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 29

Сите пораки, предупредувања или известувања помеѓу договорните страни ќе се сметаат валидно испратени доколку се доставени во писмена форма потпишана од овластените лица, на адресите наведени во овој Договор, до овластените и назначените контакт лица за реализација на договорот наведени во Прилог 1 кон овој Договор. Страна која ја менува адресата е обврзана да и испрати на другата Страна писмо или напомена за деталите на новата адреса. Се до приемот на такво писмо или напомена, сите пораки, предупредувања или покани испратени на старата адреса ќе се сметаат за уредно доставени.

Член 30

Носителот на набавката не може да ангажира под-изведувачи, да ги пренесе, продаде или на друг начин да се ослободи од своите обврски и права што произлегуваат од овој договор без претходно писмено одобрување/ согласност од страна на договорниот орган.

При евентуална промена на сопственоста, носителот на набавката е обврзан благовремено да го запознае идниот сопственик/ци со овој Договор и да му ги предочи сите права и обврски кои произлегуваат од договорот, а кои согласно позитивните законски прописи во РСМ се пренесуваат и на новиот сопственик/ци, за целото времетраење на Договорот и за промената на сопственоста веднаш, но не подоцна од 8 (осум) дена од промената да му прати на договорниот орган официјално известување кое ќе содржи



Република Северна Македонија
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

Republika e Maqedonisë së Veriut
AGJENCIA-TEKNIKE OPERATIVE



Republic of North Macedonia
OPERATIONAL-TECHNICAL AGENCY

податоци за основот на промена на сопственоста и податоци за новиот сопственик.

Член 31

Сите спорови кои ќе настанат во текот на работата, странките ќе се обидат да ги решат спогодбено, во спротивно ќе решава надлежниот суд во Скопје.

Член 32

За сè што не е регулирано со овој договор, ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи и од другите позитивни прописи во Република Северна Македонија.

Член 33

При секоја обработка на личните податоци во текот на реализацијата на овој договор, соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за заштита на личните податоци.



Член 34

Овој договор е составен во 3 (три) еднообразни примероци од кои 2 (два) примерока за договорниот орган и 1 (еден) примерок за носителот на набавката.

Договорен орган:
Оперативно-техничка агенција Скопје
директор
Зоран Ангеловски




Носител на набавка:
Друштво за трговија и услуги ЛИРЕКС СКОПЈЕ ДООЕЛ
управител
Ангел Тончев Иванов

Изработил: главен советник во Одделение за управување со човечки ресурси и други правни работи
Контролирал: Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси и други правни работи
Одобрил: Раководител на Сектор за општи и заеднички работи
Државен советник за општи и заеднички работи

ПРИЛОГ 1 – НАЗИВ, АДРЕСИ И ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ

ЗА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН:	
Назив:	Оперативно-техничката агенција Скопје
Адреса за достава на фактури и писмена	ул. „Орце Николов“ број 48, поштенски факс 236, 1000 Скопје
Овластено лице на договорниот орган/потписник	директор
Назначено лице за административно-правни работи	Борче Размоски Телефон за контакт: 071399509 e-mail адреса: Borce.Razmoski@ota.mk Лаура Жута Телефон за контакт: 072828080 e-mail адреса: laura.zhuta@ota.mk
Назначено контакт лице за реализација на договорот	Глигор Поцев Телефон за контакт: 075282915 e-mail адреса: Gligor.Pocev@ota.mk

Република Северна Македонија
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

Republika e Maqedonisë së Veriut
AGJENCIA-TEKNIKE OPERATIVE



Republic of North Macedonia
OPERATIONAL-TECHNICAL AGENCY

ЗА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА:	
Назив:	Друштво за трговија и услуги ЛИРЕКС СКОПЈЕ ДООЕЛ
Адреса за достава на фактури и писмена	бул. „ВМРО“ бр.3/8-2, 1000 Скопје
Овластено лице на носителот на набавката/потписник	управител
Назначено лице за административно-правни работи	Ненад Михаловски Телефон за контакт: 02/3224 157 e-mail адреса: officeskopje@lirex.mk
Назначено контакт лице за реализација на договорот	Ненад Михајловски Телефон за контакт: 02/3224 157 e-mail адреса: officeskopje@lirex.mk

Договорен орган:
Оперативно техничка агенција Скопје
Директор
Зоран Ангеловски



Носител на набавка:
Друштво за трговија и услуги ЛИРЕКС СКОПЈЕ ДООЕЛ
управител
Ангел Тончев Иванов



